

ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА



ПРОПОЗИЦИИ

за натпреварување во Првата женска фудбалска лига за
натпреварувачката 2024/2025 година

Скопје, август 2024 година

Врз основа на член 110 став 3 од Статутот на ФФМ а во врска со член 15 став 2 од Правилникот за натпревари, Одборот за итност на Фудбалската Федерација на Македонија на седницата одржана на 06.08.2024 година, донесе:

ПРОПОЗИЦИИ
ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ ВО ПРВАТА ЖЕНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ЗА
НАТПРЕВАРУВАЧКАТА 2024/2025 ГОДИНА

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Натпреварувањето во Првата женска фудбалска лига (во понатамошниот текст и Прва ЖФЛ) е постојано натпреварување на Фудбалската федерација на Македонија.

(2) Со натпреварувањето во Првата женска фудбалска лига раководи Комисијата за женски фудбал на ФФМ определена од Управниот одбор на Фудбалската Федерација на Македонија.

(3) Под фудбалер во рамките на овие Пропозиции се подразбира играч од женски род кој учествува во натпреварувањето на Првата женска фудбалска лига.

Член 2

(1) Во натпреварувачката 2024/2025 година Првата женска фудбалска лига брои 10 фудбалски клубови подредени по азбучен редослед.

(2) Списокот на клубови учесници се потврдува од органот кој го води натпреварувањето по што станува составен дел од овие Пропозиции.

Член 3

(1) Натпреварите се играат по Бергеров систем, во три круга(циклуси). Во Првите два круга се применува класичен Бергеров систем (дома-гости) . Во третиот круг се применува Словенечкиот Бергеров систем со повластени клубови согласно остварениот пласман по 18то коло.

(2) За натпреварување во женска категорија првенствениот натпревар трае 2 x 45 минути со пауза на полувремето од 15 минути.

(3) Главниот судија на натпреварот согласно Правилата на фудбалска игра може да врши надоместување на време.

Член 4

(1) Календарот за натпреварување на предлог на органот кој раководи со натпреварувањето – Комисијата за натпревари на ФФМ, го усвојува Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија пред отпочнување на есенскиот дел од првенството.

(2) Органот кој го води натпреварувањето може да одложи одигрување на коло или натпревар, по барање на клуб или по свое видување доколку за тоа постојат оправдани причини, притоа водејќи сметка за регуларноста на натпреварувањето.

(3) Сите одложени натпревари од есенскиот дел треба да се одиграат најдоцна до почетокот на пролетниот дел од сезоната.

(4) Натпреварите кои согласно календарот и распоредот треба да се одиграат во последните три кола од пролетниот дел на првенството, се играат во ист ден и почнуваат во исто време.

Член 4а

(1) Доколку првенството е засегнато од последиците на пандемијата со Ковид 19 или друг тип на епидемија, во понатамошниот текст и само Ковид, Комисијата за натпревари може да прави измени во календарот на натпреварување во насока на одржливост на натпреварувањето.

(2) Клуб може да побара одложување на натпревар од причини поврзани со Ковид само доколку се утврди дека од вкупниот број на регистрирани фудбалери на клубот кои имаат право на настап за сениорската екипа, од причини наведени во став 2.1 на овој член на натпреварот можат да настапат помалку од 11 фудбалери.

(3) Доколку бројот на клубови кои во едно коло бараат одложување на натпревар од причини наведени во став 2.1 на овој член изнесува повеќе од 2, Комисијата за натпревари го поместува одигрувањето на колото за нареден прифатлив термин.

(4) Одложените натпревари или одложеното коло во есенскиот дел од првенството од причини поврзани со Ковид или друг тип на епидемија, се одигруваат на прв нареден можен датум.

(5) Одложените натпревари или одложеното коло во пролетниот дел од првенството од причини поврзани со Ковид или друг тип на епидемија, се одигруваат пред одигрување на наредното коло по распоред.

(6) Натпреварите за кои било побарано одложување и биле одложени од причини поврзани со Ковид или друг тип на епидемија, во случај на прекин на натпреварувањето мора да се одиграат пред утврдување на завршната табела.

(7) Доколку не постојат услови завршната табела да се утврди пред завршување на периодот на натпреварување - 01.06.2025 година, одложените натпревари можат да се одиграат до крај на натпреварувачката сезона 14.06.2025 година, во исклучителни околности не подоцна од 30.06.2025 година.

(8) На одложените натпревари кои се одигруваат по завршување на натпреварувачката сезона и почетокот на ЛПР можат да настапат исклучиво фудбалерите кои правото на настап за клубот го имале стекнато пред почетокот на летниот преоден рок.

(9) Исклучок од став 7.6 од овој член претставува поништување на првенството, во услови на поништување на првенството, клубовите немаат обврска да ги одиграат одложените натпревари.

Член 5

(1) Распоредот на натпреварите се одредува со ждрепка пред почеток на натпреварувањето.

(2) Натпреварувањето во Првата женска фудбалска лига согласно календарот за натпреварување започнува на 24.08.2024 година.

(3) Со одлука на Комисијата за женски фудбал, почетокот на првенството може да се измени.

Член 6

(1) За организација на натпревар во Првата женска фудбалска лига одговорен е клубот домаќин.

(2) Секој клуб домаќин има обврска да ги почитува правилата за организирање на натпревар и да се грижи за редот и безбедноста на сите учесници пред, за време и по завршувањето на натпреварот согласно Правилникот за безбедност на ФФМ.

(3) Клубот домаќин има одговорност за штетата причинета на гостинската екипа или службените лица на натпреварот од страна на публиката и/или други службени или ангажирани лица од страна на клубот домаќин.

(4) За пропусти во организацијата клубот домаќин одговара согласно одредбите на Правилникот за натпревари и Дисциплинскиот правилник на ФФМ.

Член 6а

(1) Доколку надлежен државен орган утврди потреба од превенција и заштита од ковид 19 или заштита од друг вид на епидемија, клубот домаќин и клубот гостин пред, за време и по завршување на натпреварот имаат обврска да се придржуваат на Протоколот за спроведување на мерки за заштита од "Covid-19" или друг Протокол со кој се предвидуваат мерки на заштита, во понатамошниот текст и само Протокол од член 6а.

Член 7

(1) Клубот домаќин во Првата женска фудбалска лига е должен да ги исполни неопходните услови предвидени во Правилникот за натпревари и Правилникот за инфраструктура и стадиони на ФФМ во насока на обезбедување на соодветен терен и пропратни објекти.

(2) Клубовите имаат обврска пред почеток на натпреварувачката сезона најдоцна до закажаниот термин за извлекување парови (ждреб) до Комисијата за женски фудбал на ФФМ да достават известување за користење на терен и алтернативен терен за одигрување на натпревари.

(3) Теренот дефиниран во претходниот став треба да биде примен од надлежното тело за инфраструктура на ФФМ.

(4) Најмногу два клуба во ист ранг на натпреварување можат да пријават ист терен како главен или ист терен како алтернативен.

(5) Во случај на виша сила или изречена суспензија, клубот домаќин може да побара од Комисијата за женски фудбал на ФФМ одобрување за одигрување на првенствен натпревар како домаќин на трет терен кој мора да биде различен од теренот кој е пријавен од противникот како домашен или алтернативен.

(6) По исклучок, теренот на противникот може да се користи за организирање на натпревар како домаќин, доколку исходот од натпреварот не влијае на распоредот на табелата и натпреварувањето за што конечна одлука носи органот кој го раководи натпреварувањето.

Член 8

(1) Клубот домаќин е обврзан:

- натпреварот благовремено да го пријави кај надлежниот орган за безбедност

(МВР);

- на сите натпревари, пред, за време и по натпреварот да обезбеди присуство на лекар со соодветна легитимација или лиценца.

- да обезбеди функционален апарат за мерење на температура и лице кое ќе има обврска за одговорно мерење на телесната температура доколку истото е предвидено со Протоколот од член 6а од овие Пропозиции;

- на сите натпревари да обезбеди присуство на возило за итна медицинска помош;

- да обезбеди присуство на четири лица со медицински носила;

- да обезбеди присуство на редарска служба;

- да назначи комесар за безбедност;

- натпреварот навремено да го насочи, да определи терен и почеток на натпреварот во Комет системот на ФФМ и тоа: за редовно коло **најдоцна до вторник 12 часот** во тековната недела, за вонредно коло или КУП натпревар согласно одлуката на органот кој го води натпреварувањето.

(2) Возилото за итна медицинска помош наведено во став 1 алинеа 4 на овој член треба да биде пристигнато најмалку 30 минути пред закажаниот почеток на натпреварот;

(3) При исполнување на обврските кои произлегуваат од оваа одредба, клубот домаќин има обврска да го прати Протоколот од член 6а од овие Пропозиции.

(4) Во случај клубот домаќин да не постапил согласно став 1 алинеа 1, 2 и 3 (доколку обврската е утврдена) од овој член натпреварот ќе се регистрира со службен резултат во корист на гостинската екипа.

(5) Доколку обврската од став 1 алинеа 8 од овој член не биде исполнета во зададениот рок на клубот домаќин ќе му биде изречена автоматска казна а доколку истата не биде исполнета и во наредните 24 часа органот кој го води натпреварувањето нема да делегира службени лица и натпреварот ќе се регистрира со службен резултат во корист на гостинската екипа.

Член 8а

(1) Активностите кои клубот домаќин има обврска да ги превземе согласно член 9, 10, 11 и 12 од овие Пропозиции, треба да ги усогласи и ги превзема согласно мерките за заштита предвидени во Протоколот од член 6а од овие Пропозиции.

Член 9

(1) Клубот домаќин како организатор на натпреварот е должен да ги превземе следните активности:

- да ги пречека гостите и службените лица и истите безбедно да ги смести во службените простории;
- да ги обезбеди возилата и личните работи на гостите и службените лица, во случај на било какво оштетување штетата мора да ја надомести клубот домаќин во спротивно против клубот се поведува постапка пред надлежниот дисциплински орган;
- да се погрижи за хигиената во сите службени простории;
- да се погрижи службените простории при пониски температури да бидат неопходно загреани;
- во санитарните чворови во службените простории да обезбеди топла и ладна вода;
- да обезбеди статични или преносни тоалети за публика;
- на делегатот на натпреварот пред почеток на натпреварот да му достави доказ дека натпреварот благовремено е пријавен кај надлежниот орган за безбедност (МВР);
- на делегатот на натпреварот пред почеток на натпреварот да му презентира присуство на лекар со соодветна легитимација/лиценца и возило за потреба на итна медицинска помош;
- да обезбеди присуство на комесар за безбедност;
- да обезбеди 5 топки за одигрување на натпреварот (ист вид);
- да изврши соодветно обележување на теренот за игра во зимски услови;
- да обезбеди деца за фаќање топки;
- да обезбеди комет администратор;

(2) Клубот домаќин и клубот гостин имаат обврска за сите фудбалери на записник да имаат важечки лекарски преглед;

Член 10

(1) Во службените простории дозволено е присуство на следниве лица:

- Сите фудбалери заведени во записникот од натпреварот
- Судиите
- Делегат
- Комесар за безбедност на ФФМ;
- Контролор;
- Комет администратор
- Ополномоштени претставници на двата клуба

- Лекари на двете екипи заведени во записникот
- Физиотерапевти на двете екипи заведени во записникот
- Шефови на стручни штабови на двете екипи
- Тренери на двете екипи заведени во записникот
- Тренери на голманите од двете екипи заведени во записникот
- Економите на двете екипи
- Претставници на МВР по процена на делегатот
- Комесар за безбедност на клубовите по процена на делегатот
- две технички лица (електричар и водоводџија) кои не смеат да бидат во оградениот дел од теренот, освен во случај на итност за што мора да се извести и да даде дозвола делегатот на натпреварот).

(2)Освен за фудбалерите и судиите клубот домаќин мора да обезбеди видни ознаки за сите останати лица кои задолжително треба да ги носат на себе.

Член 11

(1)Во оградениот дел од теренот дозволено е присуство за следниве лица:

- фудбалерите кои настапуваат;
- резервни фудбалери;
- службените лица заведени во записникот од натпреваро;
- фоторепортери со ознаки;
- деца за фрлање топки еднообразно облечени во дресови или тренерки;
- лица задолжени за медицински носилки;
- спикер за разглас;
- претставници на МВР и лекарска екипа со кола за итна медицинска помош;
- економи (за време на натпреварот) мораат да бидат во близина на просториите на соблекувалните).

Член 12

(1)Клубот домаќин задолжително обезбедува:

- најмалку 2 табли за замена на резервните фудбалери и покажување на надоместено време.
- две знаменца за помошните судии со димензии: дршка со димензија од 75 сантиметри, платно со димензија 30 x 40 сантиметри со жолта или портокалова боја.
- на повеќе места покрај надолжната линија вода за освежување на фудбалерите.

ЗАПИСНИК

Член 13

(1)Записникот е службен документ за натпреварот.

(2)Клубот домаќин има обврска да има на располагање формулар за рачно подготвување на записник одобрен од Управниот одбор на ФФМ.

(3)Записникот се составува во присуство на делегатот-контролор на натпреварот, претставници на двата клуба и судиите со примена на мерките за заштита наведени во Протокол од член 6а од овие Пропозиции.

(4)Клубот домаќин и клубот гостин, секој за својата екипа имаат обврска да го внесат составот на екипата и стручниот штаб во Комет системот не подоцна од 90 минути пред почеток на натпреварот; Потребата од измена во составот на екипите по наведениот рок се пријавува кај главниот судија и се спроведува во Комет од страна на судијата или делегатот на натпреварот во случај на спреченост.

(5) На записник се внесуваат до/и 22 фудбалери.

(6) Во записникот со потпис на делегатот и со потпис на двата преставника на клубовите пред почеток на натпреварот се потврдува идентитетот на фудбалерите, се констатира лекарскиот преглед, дозволата за работа на тренерите во двата клуба.

(7) Идентитетот на фудбалерите, лекарскиот преглед на фудбалерите и дозволата за работа на тренерите се утврдува преку профилот на фудбалерот/тренерот во Комет системот.

(8) За утврдување на идентитетот потребен е и документ за лична идентификација.

(9) Кога од оправдани причини пристапот до Комет системот е ограничен или недостапен 90 минути пред, за време, и 15 минути по завршување на натпреварот, идентитетот на фудбалерите, лекарскиот преглед на фудбалерите и тренерските лиценци, по барање на клуб а заради утврдување на фактичка состојба: спортската легитимација и/или лекарскиот преглед и/или тренерски лиценци и/или друга документација во зависност од потребата, треба да бидат доставени во рок од 24 часа од завршување на натпреварот до органот кој го води натпреварувањето, на понатамошно постапување.

(10) Фудбалерите без важечки лекарски преглед не се внесуваат во составот на екипите на записник. Внес на фудбалер без важечки лекарски преглед во состав на записник претставува основ за изрекување на автоматска казна.

(11) Се додека записникот не го потпишат двата преставника на клубовите и делегатот, натпреварот не смее да започне.

(12) Во записникот од натпреварот се внесува донесената одлука за неподобност на теренот за игра.

(13) По завршување на натпреварот судијата со потпис го потврдува резултатот, заменетите фудбалери, стрелците на головите, опоменатите и исклучените фудбалери.

(14) Делегатот во делегатскиот извештај дава осврт на организацијата и случувањата пред, за време и по завршување на натпреварот.

(15) Записникот се заклучува во Комет системот од страна на главниот судија веднаш по завршување на натпреварот.

(16) За секое исклучување на натпреварот, судијата има обврска по завршување на натпреварот да даде дополнителна изјава со опис на исклучувањето.

(17) Доколку записникот од оправдани причини не може да се генерира од Комет системот, составот на екипите и другите податоци во записникот, се внесуваат електронски или рачно од страна на Комет администраторот на клубот домаќин и истиот се потпишува од делегатот, односно контролорот на натпреварот, двата претставника на клубовите и главниот судија.

(18) По завршување на натпреварот записникот кој не е генериран во Комет се предава на делегатот, односно контролорот на натпреварот.

(19) Делегатот, односно контролорот на натпреварот има обврска да го достави записникот кој не е генериран во Комет во оригинал и со електронска пошта, до администраторот на комисијата за женски фудбал на ФФМ, веднаш по завршувањето на натпреварот.

(20) Податоците од записникот кој не е генериран во Комет ги внесува администраторот на Комисијата за женски фудбал на ФФМ, натпреварот го заклучува администраторот на комисијата.

СЛУЖБЕНИ ЛИЦА

Член 14

(1) Секој клуб мора да одреди свој претставник кој ќе го претставува на натпреварот.

(2) Претставникот се легитимира со писмено полномошно кое треба да го стави на увид на делегатот на натпреварот пред почеток на натпреварот.

(3)Претставникот на клубот :

- учествува во утврдувањето на идентитетот на фудбалерите;
- во случај на потреба на измена на внесениот состав пред натпревар, претставникот на клубот ја пријавува потребата од измена на главниот судија и делегатот.
- на делегатот, му доставува писмена/изјава и/или друга документација согласно Протоколот од член ба;
- по составувањето на записникот со свој потпис ги гарантира податоците за својата екипа и одговара за евентуални пропусти;
- извршува и други обврски зададени од делегатот-контролор во насока на непречено одигрување на натпреварот.

(4)Претставникот на клубот или друго службено лице на клубот го внесува составот на екипата и стручниот штаб во Комет системот најдоцна 90 минути пред почеток на натпреварот.

Член 15

(1)Натпреварот не може да започне без потребниот број на судии, утврден од Судискиот одбор на ФФМ во согласност со Правилата на фудбалска игра.

Член 16

(1)За натпреварите кои се одигруваат во Првата женска фудбалска лига, судии и контролори одредуваат овластени лица (комесари) за делегирање на судии односно контролори одредени од страна на Судискиот одбор на ФФМ.

(2)Администраторот на Судиски одбор или Овластените лица (комесари) за делегирање на судии односно контролори имаат обврска да ги внесат делегираните судии и контролори во Комет системот, најдоцна 48 часа пред натпреварот.

(3)За натпреварите кои се одигруваат во Првата женска фудбалска лига контролорот има функција и на делегат.

(4)Судиите својата должност ја извршуваат согласно Правилата на фудбалската игра и Правилникот за судии и судење на ФФМ.

(5)Во вршењето на судиската и контролорска должност, судиите и контролорите имаат обврска да ги почитуваат мерките уредени со Протоколот од член ба.

Член 17

(1)Стручниот штаб на екипата е составен од шеф на стручен штаб, помошник тренер, тренер на голмани а по исклучок уште еден помошник тренер, лекар и физиотерапевт.

(2)Клубот доставува барање до Комисијата за медицина и анти-допинг на ФФМ за издавање на дозвола за работа (лиценца) за лекарот и физиотерапевтот за тековната сезона.

(3)Клубот има обврска за потребите на екипата да го обезбеди присуството на клубскиот лекар на натпреварите кои ги организира како домаќин и на натпреварите на кои гостува.

(4)За водење на соодветната екипа во женски фудбал, клубот обезбедува дозвола за работа на својот шеф на стручен штаб од Тренерскиот одбор на ФФМ.

(5)Дозволата за работа се добива за предметната натпреварувачка година.

(6)Екипата ја води шефот на стручниот штаб доколку има најмалку **УЕФА А лиценца**,

(7)Во оправдани случаи на отсуство/спреченост на шефот на стручниот штаб до 15 дена, екипата може привремено да ја води помошникот тренер.

(8)За отсуство на шефот на стручниот штаб подолго од 15 дена или во околности кога Договорот е раскинат или истечен, клубот назначува и склучува или Договор за привремено вршење на функцијата шеф на стручен штаб – вкупно до 30 дена или

назначува и склучува перманентен Договор за вршење на функцијата шеф на стручен штаб кој треба да трае најмалку до крајот на натпреварувачката година.

(9) Информацијата за промена на шефот на стручниот штаб и начинот на извршување на функцијата шеф на стручен штаб се доставува до Тренерскиот одбор на ФФМ на понатамошно постапување.

(10) Помошникот тренер за да може да ја врши функцијата на помошен тренер во Прва ЖФЛ треба да има најмалку **УЕФА Б лиценца**.

(11) Шефот на стручниот штаб (во негово отсуство помошникот тренер) дава напатствија на фудбалерите за време на натпреварот од место однапред определено за таа цел.

(12) За времетраење на натпреварот, од клупата за резервни фудбалери во исто време не може повеќе од едно лице да дава напатствија.

(13) Однесувањето на стручниот штаб и на другите службени лица на клубот пред, за време и по натпреварот, спротивно на Правилата на фудбалска игра, овие Пропозиции и актите на ФФМ се санкционира од страна на судијата на натпреварот со јавна опомена или исклучување.

(14) Доколку последиците од Ковид или друга епидемија го засегнуваат стручниот штаб на екипата, на начин што став 7 и 8 од овој член не може да се применат и екипата остане без шеф на стручен штаб, клубот бара одобрение од Тренерскиот одбор на ФФМ за привремена дозвола за работа и на друг тренер.

(15) Привремената дозвола за работа на друг тренер се издава за времетраењето на спреченоста согласно минимум критериуми кои ги изготвува Тренерскиот одбор на ФФМ.

(16) Клубот домаќин и клубот гостин имаат обврска да обезбедат соодветни ознаки за сите членови на стручниот штаб, економот и претставникот, ознаките задолжително треба да содржат: назив на клуб, фотографија, име и презиме, функција и треба да ги носат на себе за времетраење на натпреварот.

(17) Информациите кои ознаките треба да ги содржат се пополнуваат на македонски јазик односно согласно Законот за употреба на јазиците.

Член 18

(1) Делегатот- контролор го одредува Судискиот одбор на ФФМ.

(2) Делегатот- контролор на натпреварот мора да пристигне 1 (еден) час и 30 минути пред да започне натпреварот.

Член 18а

(1) Службените лица, наведени во овие Пропозиции, своите права и должности ќе ги обавуваат согласно Протоколот за заштита од Ковид или друг тип на Протокол доколку истиот е пропишан согласно член ба од овие Пропозиции.

Член 19

(1) Делегатот- контролор ги има следните правата и обврски:

- да утврди дали натпреварот е благовремено пријавен кај надлежниот орган за безбедност (МВР) како и да утврди дали е присутна лекарска екипа и возило за итна медицинска помош,

- да воспостави контакт со Комесарот за безбедност на клубот домаќин и со одговорното лице на МВР како и со Комесарот за безбедност на ФФМ (доколку натпреварот е прогласен за натпревар од висок ризик);

- пред натпреварот да изврши преглед на игралиштето и оградата на игралиштето и доколку забележи евентуални недостатоци да направи обид домаќинот да ги отстрани до почетокот на натпреварот во спротивно истите да ги евидентира во **делегатскиот извештај**, да го извести клубот домаќин и Комисиите за женски фудбал и инфраструктура на ФФМ за укажаното одстранување на недостатоците;

- пред натпреварот да утврди дали службените простории се чисти дали има топла и ладна вода, дали просториите се затоплени (кога е применливо) дали има електрично осветлување;
- доколку домаќинот најави дека ќе бара проценување на евентуална направена штета, делегатот во присуство на двајцата претставници има обврска да ја констатира состојбата на трибината каде ќе бидат сместени навивачите (столчиња и друга опрема), пред и по натпреварот и за тоа да се произнесе и детално да опише во делегатскиот извештај;
- по барање на клубот домаќин делегатот има обврска да ја констатира состојбата на соблекувалните пред и по натпреварот во присуство на двајцата претставници и за тоа да се произнесе во делегатскиот извештај; доколку со Протокол има предвидени посебни околности за влез во соблекувална делегатот внимава на нивно спроведување.
- да не дозволи отпочнување на натпреварот доколку има неслужбени лица во службените простории, ходниците и оградениот дел од теренот и да бара нивно одстранување пред, за време и по завршување на натпреварот;
- да укаже дека фудбалерите без важечки лекарски преглед не може да се внесат во записник;
- по барање на претставник на клуб или по сопствен наод должен е во нивно и во присуство на судиите, на теренот пред отпочнувањето на натпреварот за време на одигрување на натпреварот и најдоцна 15 минути по завршување на натпреварот да изврши поединечна проверка на идентитетот на фудбалерите; неможноста да се обезбеди присуство на претставникот на екипата при проверка на идентитетот на некој фудбалер не влијае на чинот на проверката;
- да утврди дали тренерите и лекарите имаат соодветна дозвола за работа,
- да ја утврди присутноста на делегираните службени лица на натпреварот;
- да им даде по еден примерок од записникот со составите на екипите на главниот судија, претставниците на екипите и новинарите;
- да следи дали организацијата на натпреварот во целиот тек на натпреварот се одвива согласно Протоколот, Правилникот за натпревари, овие пропозиции и Правилникот за безбедност на ФФМ;
- за присуството на неслужбени лица во службените простории, ходниците и оградениот дел од теренот пред, за време и по завршување на натпреварот да ја извести Комисијата за женски фудбал на ФФМ,
- по барање на претставниците за евентуален неправилен настап на некој фудбалер да го наведе тоа во делегатскиот извештај;
- во случај на некоректно навивање од страна на навивачите (доколку присуството на навивачи не е забрането со Протокол или одлука) да интервенира кај претставникот на екипата или комесарот за безбедност на домашната екипа, таквото навивање да престане, доколку се продолжи со неспортско навивање и процени дека е потребно, може да побара од главниот судија за определен временски период (имајќи го во предвид времетраењето на натпреварот) да го запре натпреварот и да побара од претставниците на МВР и домаќинот да се испразни дел од трибината, во повторен потешок случај може да побара од главниот судија да го прекине натпреварот;
- доколку клубот не пријави шеф на стручен штаб делегатот има обврска за истото да ја извести Комисијата за женски фудбал на ФФМ за понатамошно постапување.
- по завршување на натпреварот, делегатот има обврска да земе изјава од исклучените, пријавени фудбалери или било кое службено лице како и од главниот судија со опис на исклучувањето и истите да ги достави до надлежните органи на ФФМ заедно со записникот од натпреварот;
- по завршувањето на натпреварот се произнесува за организацијата на натпреварот и евентуални проблеми во делегатскиот извештај и во рок од 24 часа, записникот и делегатскиот извештај ги доставува до надлежните органи на ФФМ;

- да информира доколку забележи неприменување на правилата за опрема од член 21, 21а и 21б од овие Пропозиции.

ПРАВО НА НАСТАП И ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД

Член 20

(1) На првенствените натпревари право на настап имаат фудбалери кои стекнале право на настап според Правилникот за регистрацији, статус и трансфер на фудбалери на ФФМ со ИД број верификуван во КОМЕТ.

(2) Во натпреварувачката 2024/2025 година право на настап стекнуваат фудбалери кои на денот на натпреварот не се помлади од 16 години.

(3) Со право на настап се стекнуваат и фудбалери помлади од 16 години доколку имаат специјален лекарски преглед (од специјалист по спортска медицина) а кои на денот на натпреварот имаат најмалку 15 години.

(4) Екипа за време на првенствен или куп натпревар не смее да настапи со повеќе од 7 (седум) фудбалери наведени како помлади фудбалери во став 3 на овој член.

(5) Фудбалер без важечки лекарски или специјален лекарски преглед нема право на настап.

(6) Клубовите имаат обврска да ги чуваат потврдите за извршен лекарски преглед на фудбалерите од својата екипа.

(7) Потврдата за извршен лекарски преглед **задолжително се внесува** (атачира) во Комет пред почеток на првенството и по истек на важноста.

(8) Лекарскиот преглед може да се завери и во спортската легитимација.

Член 20а

(1) За времетраењето на пандемијата со Ковид или епидемија од друг предизвикувач, на фудбалерите кои го стекнале правото на настап согласно став 1, 2 и 3 од член 20, може да им се ограничи правото на настап и истите не можат да настапуваат доколку им се детектира присуство на предизвикувачот со тест пропишан од здравствените власти или биле во контакт со заболено лице или им е изречена мерка за самоизолација или друга мерка во согласност со Протоколот од член 6а.

(2) Фудбалерите од претходниот став добиваат третман на повредени фудбалери а натпреварот може да се одложи согласно член 4 од овие Пропозиции.

(3) Фудбалерите наведени во став 1 од овој член немаат право на настап до завршување на пропишаниот период на изолација согласно тековните напатствија, препораки, уредби или други позитивни прописи на надлежен државен орган.

(4) Органот кој го води натпреварувањето или Генералниот секретар тековно ќе ги известува клубовите за промените кои влијаат на ограничување и повторно стекнување на ограниченото право на настап поради прогласена епидемија/пандемија.

Член 20б

(1) Во Првата женска лига со право на настап се стекнуваат најмногу 5 фудбалери странци кои правото на настап го стекнале согласно Правилникот за регистрацији, статус и трансфер на фудбалери на ФФМ.

(2) Клубовите можат да склучуваат професионални договори со домашни фудбалери без ограничување.

(3) Склучувањето и раскинувањето на професионалните договори и последиците од раскин направен без основана причина се регулирани со Правилникот за регистрацији, статус и трансфер на фудбалери на ФФМ.

(4) Во случај на едностран раскин на професионален договор (и одјавата на фудбалерот претставува едностран раскин), клубот има обврска раскилот на договорот

Commented [EM1]: YO 21.08.24

член 20, став 7 се бришат зборовите „може да се внесе“ на нивно место се дополнува со зборовите: „задолжително се внесува“

преку ОФС да го објави во Макфудал, непочитување на оваа одредба повлекува пријава до Дисциплинската комисија на ФФМ.

(5) Во временски период од 48 часа фудбалерите имаат право да настапат на најмногу 3 (три) полувремиња од кои најмногу две полувремиња за период од 24 часа.

Член 21

(1) Секој клуб пред почеток на натпреварувањето мора да го извести органот кој го води натпреварувањето за боите на клубот.

(2) Боите на спортската опрема (две) со кои ќе настапува клубот се внесува во Комет системот од страна на клубот, се препорачува бојата на опремата да биде едната во светла другата во темна боја.

(3) Во текот на периодот на натпреварување не може да се направи промена на боите на клубот.

(4) Фудбалерите кои настапуваат на своите дресови мора да ги носат броевите под кои се заведени во записникот од натпреварот и истите можат да бидат од 1 до 99.

(5) Спортската опрема за натпревар на екипите и судиите мора да се со различна боја.

(6) Во случај екипите да излезат со иста боја на опрема или дел од опрема (дресови, шорцеви, штучни) гостинскиот тим е должен да ја промени опремата која има иста боја.

(7) Гостинската екипа должна е да носи два пара опрема со различна боја. Доколку гостинската екипа не носи два пара опрема или и двете бои на дресовите не одговараат за одигрување на натпреварот, домаќинот е должен на гостинската екипа да и даде на располагање еден пар опрема со различна боја од онаа во која што ќе настапува домашната екипа (во присуство на делегатот на натпреварот)

(8) Опремата од претходниот став по завршувањето на натпреварот, гостинската екипа е должна да ги врати во онолкув број во кој што ги добила од домашната екипа.

Член 21а

(1) Бојата на броевите на грбот на дресот и предната страна на шорцевите треба да бидат во јасен контраст со основната боја на дресот/шорцот.

(2) Броевите на грбот на дресот треба да бидат во висина од 25-35 см со ширина на линија на една цифра од 2-5 см.

(3) Броевите на предната страна на шорцевите треба да бидат во висина од 10-15 см.

(4) Името односно презимето на играчот се аплицира над бројот кој стои на грбот на дресот и може да биде со максимална висина од 7,5 см.

Член 21б

(1) На дресовите може да се рекламираат не повеќе од 3 спонзори на клубот.

(2) Рекламата може да се постави на:

- грбот на дресот под бројот со вкупна зафатнина од најмногу 150см²

- на предната страна на дресот (градите) со вкупна зафатнина од најмногу 200см²

- на левиот ракав со вкупна зафатнина од најмногу 100см²

(3) Рекламата за еден спонзор може да зафаќа само еден простор наведен во став 2 на овој член.

Член 22

(1) Во натпреварувачката 2024/25 согласно правилата на игра на ИФАБ(IFAB) секоја екипа има право на замена на пет наместо на три фудбалери и најмногу една замена за потрес на мозок.

(2) Замените на фудбалерите предвидени во став 1 може да се вршат во најмногу три наврати за секоја екипа, замената направена на полувреме и замената за потрес не влегува во споменатите три наврати.

ОСВЕТЛУВАЊЕ, СНИМАЊЕ НА НАТПРЕВАР

Член 23

(1)Првенствените натпревари се играат како дневни.

(2)Во случај клубот домаќин да побара натпреварот да се игра под осветлување должен е да го извести органот за натпреварување кој што треба да одлучи дали ќе даде согласност за одигрување на натпреварот под осветлување.

(3)Доколку се одигрува натпревар под осветлување, а клубот гостин изрази желба да тренира под осветлување, клубот домаќин има обврска на гостинската екипа да и обезбеди еден тренинг под осветлување, а трошоците за осветлувањето и тренингот на теренот ги сноси клубот домаќин.

Член 24

(1)Клубот домаќин има обврска согласно одредбите на Правилникот за натпревари да го снима натпреварот.

(2)По барање на гостинскиот клуб да го снима натпреварот, клубот домаќин има обврска да обезбеди прегледно и безбедно место на гостинскиот снимател.

(3)Снимателот од став 1 на овој член има третман на службено лице.

(4)Доколку натпреварот се пренесува на електронски медиум во организација или со одобрение од ФФМ, клубот домаќин има обврска за безбеден и квалитетен пренос на натпреварот да обезбеди :

- една централна платформа за главна камера која треба да ги исполнува следните

услови:

- да биде подигната на најмалку 6 метри во висина;
- да има димензии од најмалку 2 x 4 метри;
- да има безбедносна ограда во висина од 1 метар;
- да има заштита од временски влијанија (сонце, дожд, ветер) од горната и задната страна;
- пристапот до платформата да биде преку скали;
- да биде оддалечена од аут линијата најмалку 5 метри.

- две платформи во линија на 16 метри, по една од двете страни на централната

платформа кои треба да ги исполнуваат следните услови:

- да бидат подигнати на најмалку 2,5 метри во висина;
- да има димензии од најмалку 2 x 2 метри;
- да има безбедносна ограда во висина од 1 метар;
- да има заштита од временски влијанија (сонце, дожд, ветер) од горната и задната страна;
- пристапот до платформата да биде преку скали;
- да биде оддалечена од аут линијата најмалку 3 метри.

- непрекинато снабдување со електрична енергија и по најмалку еден шуко приклучок

од 220 волти по платформа;

- несметано движење на сите овластени лица кои го реализираат преносот;
- несметано развлекување на кабли;
- паркинг места за овластените лица кои го реализираат преносот;
- простор за репортажна кола;
- простор за коментатори со маса и две столици;

ПОСТАПУВАЊЕ ПО ИСКЛУЧУВАЊЕ НА НАТПРЕВАР

Член 25

(1)Секој исклучен фудбалер или службено лице должно е по завршувањето на натпреварот преку својот преставник на делегатот да му ја достави писмената изјава во врска со исклучувањето.

(2) Во случај преставникот да е исклучен, писмени изјави доставува капитенот на екипата.

(3) Во случај на постапување спротивно од пропишаното во став 1 и 2 од овој член ќе се смета дека исклучените лица се сослушани.

(4) Непостапувањето по став 1 и 2 на овој член ќе се земе како отежителна околност при изрекувањето на казната.

(5) Исклучен фудбалер или службено лице (согласно член 37 од овие пропозиции како и лице кое не е внесено во записникот а е функционер на клубот не смее да се наоѓа во оградениот дел.

(6) Присуството на лицата од претходниот став во оградениот дел од теренот ќе се смета за присуство на неслужбено лице на терен.

ОДГОВОРНОСТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Член 26

(1) По завршувањето на натпреварот и составувањето на записникот домаќинот е должен во соработка со Комесарот за безбедност и претставници на органот за безбедност - МВР безбедно да ги испрати гостите и службените лица.

(2) За било каков испад или оштетување на возилата на службените лица и гостинската екипа, клубот домаќин сноси одговорност согласно одредбите на Дисциплинскиот правилник.

ДИСЦИПЛИНСКИ МЕРКИ/АВТОМАТСКИ КАЗНИ КОИ ВЛИЈААТ НА ОДИГРУВАЊЕ НА НАТПРЕВАРОТ

Член 27

(1) Суспендиран или казнет клуб со забрана на одигрување на натпревари на свој терен, натпреварите ќе ги игра на оддалеченост од 100 километри на терен одобрен за играње од страна на надлежно тело согласно одредбите на Правилникот за инфраструктура и стадиони на ФФМ.

(2) Гостинскиот клуб има право на надомест за направените дополнителни трошоци (само за направената разлика за превозот) со доставување докажен материјал до надлежниот орган за натпреварување –Комисија за женски фудбал, која со одлука ќе го задолжи клубот домаќин за надоместување на направените трошоци.

Член 28

(1) На натпревар кој се игра без публика поради изречена дисциплинска мерка одигрување на натпревар без присуство на гледачи, дозволено е присуство на по 10 лица функционери на двата клуба (домаќин и гостин) со список, снимателите на натпреварот и новинарите.

(2) Присуство на редари на овие натпревари не е дозволено.

(3) Доколку присуството на публика не е дозволено или е ограничено со Протокол од член 6а на овие Пропозиции, на натпреварот може да присуствуваат само лица утврдени со Протоколот.

Член 29

(1) Во случај да надлежен орган донесе одлука за преигрување на натпревар, изречените опомени и црвени картони не се бришат.

Член 29а

(1) Автоматските парични казни од есенскиот дел на првенството се регулираат по добивање на фактура од страна на ФФМ но не подоцна од датумот на отпочнување на пролетниот дел на првенството.

(2) Неисполнување на обврската за навремена уплата на автоматските парични казни повлекува изрекување на суспензија за клубот, која трае до исполнување на обврската. Клубот под суспензија ги губи натпреварите со службен резултат; доколку двата клуба се под суспензија, бодовите не се доделуваат.

(3) Автоматските парични казни од пролетниот дел на првенството се регулираат по добивање на фактура од страна на ФФМ но не подоцна од 10.07.2025 година.

ОРГАН НА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Член 30

(1) Сите натпревари во прв степен ги регистрира Комисијата за женски фудбал на ФФМ како орган кој го води натпреварувањето во женски фудбал.

(2) Еднаш регистриран натпревар истиот орган нема право повторно да го регистрира.

(3) Исклучок од правилото од став 2 на овој член е постапување на првостепениот орган во жалбена постапка.

Член 31

(1) Комисијата пласманот на табелата го утврдува по бод систем.

(2) Екипа која победи на натпреварот добива 3 (три) бода, кога натпреварот ќе заврши нерешено двете екипи добиваат по 1 (еден) бод, за загубен натпревар не се добива ни еден бод.

(3) Пласманот на табелата се утврдува со бројот на освоените бодови.

(4) За освоено прво место екипата добива пехар.

(5) Комисијата за женски фудбал по секое коло изготвува табела на натпреварувањето која содржи:

- број на екипи
- број на одиграни натпревари
- број на победени натпревари
- број на нерешени натпревари
- број на изгубени натпревари
- број на дадени голови
- број на примени голови
- број на освоени бодови.

(6) Табелата се објавува во Билтен на Комисијата и се доставува до клубовите по електронска пошта.

(7) На крајот на натпреварувачката година Комисијата утврдува конечна табела и истата ја објавува во службениот лист на Фудбалската федерација на Македонија "Макфудбал".

Член 31а

(1) Доколку последиците од Ковид или друг предизвикувач на пандемија/епидемија, наметнат прекин на натпреварувањето а при тоа не се одиграни 50% од натпреварите односно 50% од вкупниот број на кола по распоред, првенството се поништува а клубовите учествуваат во УЕФА натпреварувањата согласно правилата и критериумите на УЕФА.

(2) Доколку последиците од Ковид или друг предизвикувач на пандемија/епидемија, наметнат прекин на натпреварувањето а при тоа се одиграни најмалку 75% од натпреварите, односно вкупниот број на кола по распоред првенството ќе се смета за завршено; прворангираната екипа се смета за првак, екипите испаѓаат согласно овие пропозиции и обезбедуваат пласман во УЕФА натпреварувањата согласно критериумите на УЕФА.

(3) Доколку последиците од Ковид или друг предизвикувач на пандемија/епидемија, наметнат прекин на натпреварувањето а при тоа се одиграни повеќе од 50% а помалку од 75 % од натпреварите Комисијата ја „замрзнува“ табелата заклучно со последното одиграно коло пред прекилот, екипите испаѓаат согласно овие Пропозиции а обезбедуваат пласман во УЕФА натпреварувањата согласно критериумите на УЕФА.

(4) За оние екипи кои имаат ист број на бодови, а испаѓаат или можат да се стекнат со право да учествуваат во УЕФА натпреварувањата или влегуваат во бараж, исклучокот од член 107 од Правилникот за натпреварувања, се применува само доколку во моментот на прекин, засегнатите екипи ги имаат одиграно сите меѓусебни средби предвидени со Календарот и распоредот на натпреварување.

Член 32

(1) Комисијата за женски фудбал:

- раководи со натпреварувањето во согласност со Правилникот за натпреварување на ФФМ, овие пропозиции како и други акти на ФФМ;
- ги спроведува одлуките на Управниот одбор на ФФМ;
- го утврдува календарот за натпреварување;
- го утврдува распоредот на натпреварите;
- ги регистрира натпреварите и одлучува по сите приговори и жалби на одиграните натпревари во прв степен;
- одлучува за оправданост и исполнетост на условите за преигрување на натпревар;
- поднесува пријави за покренување дисциплински постапки за прекршоци кои се поврзани или произлегуваат од самото натпреварување;
- во случај на утврдена штета согласно член 6 и 9 од овие Пропозиции го задолжува клубот домаќин да ја надомести направената штета, во спротивно поднесува дисциплинска пријава за непочитување на одлуката;
- се грижи за регуларност на натпреварувањето, доставува предлози, носи одлуки и препораки;
- води евиденција на опоменати и исклучени фудбалери;
- одлучува по барања на клубови за промена на термин и време на одигрување на натпревар;
- одлучува по барања за одложување на натпревари;
- одлучува кој клуб добива предност за користење на терен во случај на поклопување на термини при пријавен ист главен односно алтернативен терен доколку нема постигнат договор помеѓу клубовите;
- во случаи определени со актите на ФФМ изрекува суспензија на терен;
- го прати и анализира системот на натпреварување и предлага негови измени и дополнувања;
- организира семинари за делегатите-контролори;
- извршува и други работи по препорака на УО на ФФМ;
- изрекува автоматски казни;

АВТОМАТСКИ КАЗНИ И ОПОМЕНИ

Член 33

(1) Комисијата за женски фудбал ќе му изрече автоматска парична казна во висина од 100 евра во денарска противвредност на денот на уплатата на клубот домаќин доколку записникот од натпреварот неоправдано не го изготви во Комет системот на ФФМ.

Член 34

(1) На клубот чиј фудбалер или службено лице за време на натпреварот добие **црвен картон** освен временската казна која му се изрекува на фудбалерот или на службеното лице согласно одредбите на овие Пропозиции и Дисциплинскиот правилник на ФФМ, Комисијата за женски фудбал на клубот за исклучување на фудбалерот или службеното лице изрекува автоматска парична казна во висина од 50 евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

Член 35

(1) На клубот чиј фудбалер или службено лице за време на натпреварот добие **црвен картон поради втор жолт картон** освен временската казна која му се изрекува на фудбалерот или на службеното лице согласно одредбите на овие Пропозиции и Дисциплинскиот правилник на ФФМ, Комисијата за женски фудбал му изрекува автоматска парична казна во висина од 25 евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

Член 36

(1) За секој добиен жолт картон на фудбалерот или на службеното лице на клубот му се изрекува автоматска парична казна во зависност од бројот на добиените картони како следи:

Бр. на картон	Износ во евра
Прв	4
Втор	4,5
Трет	5
Четврт	6
Петти	/

(2) Износите се уплаќаат во денарска противвредност на денот на уплатата.

(3) Фудбалерот или службеното лице на клубот кое добило (5) пет жолти картони, ќе ја издржи автоматската казна забрана на играње/вршење на функција од еден натпревар во следното коло.

Член 37

(1) Службеното лице на клубот кое црвениот картон го добил директно или поради покажан втор жолт картон на натпреварот, го напушта натпреварот и нема право да ја врши функцијата на наредниот првенствен натпревар. За посериозен или прекршок кој се повторува повеќе пати за време на натпреварот, против службеното лице се покренува дисциплинска постапка.

(2) Во случаеви кога службено лице е докторот/физиотерапевтот на екипата а екипата нема друг доктор/физиотерапевт истиот останува во боксот до крајот на натпреварот.

(3) Кога судијата не може да утврди кое службено лице го направило прекршокот, картонот му се доделува на шефот на стручниот штаб.

Член 38

(1) Комисијата за женски фудбал ќе му изрече автоматска парична казна во висина од 100 евра во денарска противвредност на денот на уплатата на клубот домаќин доколку не му дозволи на **снимателот на гостинската екипа** да го снима натпреварот.

Член 39

(1) Доколку по завршувањето на натпреварот во присуство на преставниците на клубовите и делегатот, клубот домаќин **не му достави** на делегатот/контролор на

судењето **службен аудио-видео запис** од натпреварот на (ДВД или друг вид на мемори) диск на клубот домаќин ќе му изрече автоматска парична казна во висина од 250 евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

(2) Автоматската парична казна од став 1 на овој член ќе му се изрече на клубот домаќин и доколку натпреварот не е снимен во континуитет а посебно во инцидентните моменти.

Член 40

(1) Во случај делегатот да констатира во дополнителниот делегатски извештај дека во текот на натпреварот од страна на неовластени лица се уфрлуваат топки на теренот, односно **се попречува играта** на друг начин со пиротехнички средства, симулирање судиска свирка и слично, клубот домаќин ќе биде казнет со автоматска парична казна во висина од 50 евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

Член 41

(1) Комисијата за женски фудбал ќе му изрече автоматска парична казна во висина од 100 евра во денарска противвредност на денот на уплатата на клубот кој:

- не го внел на записник и не го отпочнал натпреварот со минималниот број од 11 фудбалери предвиден со Правилникот за натпревари;
- нема назначено шеф на стручен штаб кој ќе ја води екипата на натпреварот (исклучок претставува периодот од 15 дена во кој клубот го назначил помошниот тренер да ја води екипата);

Член 42

(1) За присуство на неслужбени лица во оградениот дел од теренот и службените простории клубот домаќин ќе се казни со автоматска парична казна од 50 евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

Член 43

(1) Комисијата за женски фудбал ќе му изрече автоматска парична казна на клубот во висина од 50 евра во денарска противвредност на денот на уплатата доколку:

- натпреварот навремено не го насочи, не определи терен и почеток на натпреварот во Комет системот на ФФМ на начин предвиден во член 8 од овие Пропозиции;
- доколку не обезбеди присуство на возилото за итна медицинска помош најмалку 30 минути пред закажаниот почеток на натпреварот;
- не обезбеди најмалку четири лица со медицински носила;
- комесарот за безбедност или негов заменик не присуствува на натпреварот;
- не обезбеди разглас и најавувач;
- не обезбеди службените простории при пониски температури да бидат неопходно загреани;
- не обезбеди во санитарните чворови во службените простории да има топла и ладна вода;
- не обезбеди 5 топки за одигрување на натпреварот (ист вид);
- не изврши соодветно обележување на теренот за игра во зимски или отежнати услови;
- не обезбеди деца за фаќање топки;
- не обезбеди формулари за рачно подготвување на записник;
- не го внесе составот на екипата во Комет согласно одредбите на овие Пропозиции;
- не внесе Шеф на стручен штаб во записник;
- не обезбеди присуство на шефот на стручниот штаб на натпреварот;

- внесе фудбалери во составот на екипата без лекарски преглед (независно дали настапиле или не);
- не обезбеди комет администратор;
- не обезбеди 2 табли за замена на резервните фудбалери и покажување на надоместено време;
- не ги обележи јасно и еднолично фоторепортерите, новинарите и редарите (обезбедување);
- не обезбеди носење ознаки за претставникот, стручниот штаб и економите на начин утврден во одредбите од член 17 на овие Пропозиции;
- замените на фудбалерите ги направи во поголем број на наврати од предвидените со овие Пропозиции.

Член 43а

(1) За неисполнувањето на обврските на клубовите кои произлегуваат од примена на Протокол од член 6а, а се однесуваат на:

- обезбедување на функционален апарат за мерење на температура;
- обезбедување лице и одговорно мерење на температура на сите учесници за кои истото е предвидено во Протоколот;
- неспроведување или делумно спроведување на мерките поврзани со употреба и обезбедување на средства за дезинфекција;
- обезбедување и користење на заштитни маски,

(2) Комисијата за натпревари ќе изрече автоматска парична казна на клубот во висина од 75 евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

(3) Доколку со Протоколот се изменат или дополнат обврските за клубовите, автоматската парична казна ќе се изрекува и за изменетите и ли дополнети обврски.

Член 43б

(1) Додека Протоколот е на сила, за неисполнувањето на обврските на клубовите кои произлегуваат од примена на Протоколот а се однесуваат на користење на соблекувални, Комисијата ќе му изрече автоматска парична казна на клубот во висина од 150 евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

Член 43в

(1) На клубот чија екипа го напуштила натпреварувањето во женски фудбал му се изрекува автоматска парична казна во висина од 250 евра во денарска противвредност.

ПОСТАПКА ПО ЖАЛБА

Член 44

(1) По завршување на натпреварот незадоволната страна преку својот претставник може да најави жалба, жалбата се најавува кај делегатот на натпреварот, со телеграма или преку електронска пошта во рок од 24 часа од одигрувањето на натпреварот согласно одредбите на Правилникот за натпревари.

(2) Сите најавени жалби во два примерока со образложение мора да се достават до надлежниот орган за натпреварување со уредно уплатена пропишана такса во рок од 72 часа од денот на одигрување на натпреварот.

(3) Заинтересиран клуб има право во рок од 48 часа по одигрувањето на натпреварот да достави жалба со образложение во два примерока до надлежниот орган за натпреварување, со уредно уплатена пропишана такса.

(4) Жалбата уредно заведена, со печат и потпишана од овластено лице се доставува по пошта или по електронски пат до архивата на ФФМ на адреса: arhivazalbi@ffm.com.mk Жалителот има обврска да ја достави жалбата и во оригинал.

(5) Жалителот во жалбата има обврска да наведе е-маил адреса за комуникација која може да биде официјалната е-маил адреса на клубот или различна а ќе се смета за маил адреса за комуникација и воспоставен начин на достава за конкретниот предмет.

(6) Жалбите доставени надвор од предвидениот рок како и жалбите за кои не е уплатена предвидената такса не се земаат во постапка.

(7) Писмената и одлуките поврзани со жалбата се смета дека се примени на денот на испраќањето на е-маилот доколку се испратени до 12 часот во спротивно ќе се смета дека се примени наредниот ден; електронска пошта испратена на државен празник, во сабота и недела ќе се смета дека е примена наредниот ден односно во понеделник.

(8) По жалбата во прв степен, органот за натпреварување мора да донесе одлука во рок од 8 дена од денот на приемот на жалбата.

(9) Еден примерок од жалбата органот за натпреварување мора да достави до обжалената страна која по жалбата треба да се произнесе веднаш а најдоцна во рок од 24 часа од приемот.

(10) Донесената одлука органот за натпреварување ја објавува во службениот лист „Макфудбал“ и ја доставува до засегнатите страни.

Член 45

(1) Во последните три кола од првенството или во случај кога по распоредот се игра вонредно коло, роковите за одлучување по жалби се скратуваат од 8 на 3 дена.

(2) Поради итност во постапувањето, органот на натпреварување може да утврди и пократки рокови за поднесување и одлучување.

Член 46

(1) Доколку прво степенит орган не се произнесе по наводите на жалбата во рок од 8 дена од денот на приемот на жалбата се смета дека жалбата е одбиена како неоснована.

Член 47

(1) Незадоволната страна од донесената првостепена одлука има право на жалба до Комисијата за жалби на ФФМ во рок од 3 дена од приемот на одлуката донесена од првостепениот орган со уплата на пропишана такса.

(2) Незадоволната страна од недонесената првостепена одлука има право на жалба до Комисијата за жалби на ФФМ во рок од 3 дена по истекот на рокот предвиден во член 46 од овие Пропозиции со уредно уплатена пропишана такса.

(3) Жалителот во жалбата има обврска да наведе е-маил адреса за комуникација која може да биде официјалната е-маил адреса на клубот или различна а ќе се смета за маил адреса за комуникација и воспоставен начин на достава.

(4) Писмената и одлуките поврзани со жалбата се смета дека се примени на денот на испраќањето на е-маилот доколку се испратени до 12 часот во спротивно ќе се смета дека се примени наредниот ден; електронска пошта испратена на државен празник, во сабота и недела ќе се смета дека е примена наредниот ден односно во понеделник.

(5) Комисијата за жалби одлуката мора да ја донесе во рок од осум дена од денот на приемот на жалбата упатена на одлучување во втор степен.

(6) Одлуката на Комисијата за жалби е конечна.

(7) Второстепената одлука мора да се објави во службеното гласило на ФФМ „Макфудбал“ и да се достави до засегнатите страни.

Член 48

(1) Доколку во рок од осум дена од денот на доставувањето на второ степената жалба Комисијата за жалби не одлучува, ќе се смета дека жалбата е одбиена како неоснована.

КРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО, ВЛЕЗ И ИСПАЃАЊЕ ОД ЛИГАТА

Член 49

(1) Клубовите имаат обврска редовно да ги регулираат достасаните а неподмирени финансиски обврски.

(2) Во случај клуб да го напушти натпреварувањето и/или истиот е дисквалификуван, има обврска веднаш да ги подмири сите достасани а неподмирени финансиски обврски према ФФМ .

(3) Уплатата на клубот при вклучување во натпреварувањето има третман на котизација за дисциплинска мерка во случај на напуштање на натпреварување.

(4) ФФМ го задржува правото за измена на висината на надоместокот за котизацијата за дисциплинска мерка во случај на напуштање на натпреварување.

(5) Исплатата на наложите за службени лица на Првата женска фудбалска лига за натпреварувачката 2024/2025 година е на терет на ФФМ.

Член 50

(1) Со право за учество во натпреварување во Првата женска фудбалска лига се стекнуваат фудбалските клубови кои имаат пласман на табела за останување во Прва ЖФЛ односно влез во Прва ЖФЛ согласно Пропозициите од претходната сезона.

(2) Клубовите пред ждреб имаат обврска до Комисијата за женски фудбал на ФФМ да достават доказ за дополнување на уплатените средства на котизацијата за дисциплинска мерка во случај на напуштање на натпреварување, доколку со истите се компензирале достасаните а неподмирени финансиски обврски према ФФМ или истите се недоволни да ја покријат висината на дисциплинската мерка од член 43в .

Член 51

(1) Екипата пласирана/рангирана на **последното место** во сезоната 2024/2025 согласно конечната табела или табелите уредени во член 31а од овие Пропозиции **директно испаѓа од Прва ЖФЛ.**

(2) Екипите кои се откажале или се дисквалификувани од натпреварувањето можат да го зголемат бројот на екипите кои испаѓаат од Прва ЖФЛ.

(3) За опстанок во Прва ЖФЛ **деветто рангираната**/пласирана екипа на табелата во Првата женска фудбалска лига во натпреварувачката 2024/2025 година игра **еден бараж** натпревар на неутрален терен во организација на ФФМ со **второ** рангираната/пласираната екипа на конечната табела во Втора ЖФЛ - **во** натпреварувачка 2024/2025.

(4) Прворангираната екипа на конечната табела или на табелите од и согласно со член 31а од Пропозициите за натпреварување во Втората женска фудбалска лига за натпреварувачката 2024/2025 година, во наредната сезона 2025/26, директно влегува во Првата женска фудбалска лига.

Член 52

(1) Ако бројот на екипите кои се откажале или се исклучени за време на натпреварувањето е поголем од бројот на екипите кои директно како најслабо пласирани ја напуштаат првата лига (една екипа), во првата женска лига редоследно влегуваат:

- За едно место, екипата елиминирана во бараж натпреварот под услов да ги исполнува пропишаните услови за лиценцирање;

- За две и повеќе места, подобро рангираната екипа од наредно пласираните/рангирани екипи на конечната табела или табелите согласно член 31а од Втората женска фудбалска лига , доколку клубот ги исполнува пропишаните услови за лиценцирање.

Член 53

(1) Победникот на натпреварувањето освојува пехар кој се доделува по освојување на првенството.

(2) Првопласираниот на конечната табела или прворангираниот од табелите согласно член 31а доколку ги исполнува критериумите за лиценцирање се стекнува со право да учествува во Лигата на шампиони на УЕФА за жени согласно правилата на УЕФА.

(3) Доколку првопласираниот/прворангираниот се откаже од правото да учествува, со право за учество по наведениот редослед се стекнува наредната екипа на конечната табела или табелите согласно член 31а од овие Пропозиции доколку ги исполнува критериумите за лиценцирање.

Член 54

(1) Во сезоната 2025/2026 со право да учествува во натпреварување во Првата женска фудбалска лига се стекнува фудбалски клуб кој покрај пласманот на табела:

- има регулирано котизација за дисциплински мерки;

- ги има исполнето критериумите утврдени во Правилникот за лиценцирање на клубови (доколку е применливо);

(2) Управниот одбор на ФФМ одлучува за висината на котизацијата за дисциплинска мерка за напуштање и котизацијата за останатите дисциплински мерки.

(3) Неисполнувањето на условите наведени во добиените условени решенија за лиценца за учество во Прва ЖФЛ, во периодот по направениот ждреб или почеток на првенство, доведува до намалување на бројот на учесници во Прва ЖФЛ.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 55

(1) Износите изразени во евра во овие пропозиции се уплаќаат на жиро сметка на ФФМ во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на уплатата.

Член 56

(1) За се што не е предвидено со овие пропозиции се применуваат одредбите од Правилникот за натпревари на Фудбалската Федерација на Македонија како и другите применливи прописи на ФФМ.

Член 57

(1) Овие пропозиции стапуваат во сила со денот на донесување.

Член 58

(1) Толкување на овие пропозиции дава Управниот Одбор на Фудбалската Федерација на Македонија.

Скопје,

06.08.2024

**Претседател на
ФФМ**

Муамед Сејдини